

## НАЈПОЗНАТИОТ СОБРАНИСКИ ДИ-ЏЕЈ ГОРДО ЗАМИНУВА ВО САД



**Н**а дваесеттина дена пред парламентарните избори, претседателот на Собранието, Љупчо Јордановски замина во ле-

значјани закони и прописи, тие си правеа "луфтеранција и земаа скапи дневници". Пред заминувањето во Америка, спикерот Јордановски

оцени дека овој парламентарен состав успешно работел и донел многу закони.

Презентирајќи го извештајот за четиригодишната ра-

бота на Собранието, тој истакна дека пратениците би можеле и повеќе да сработат, но "денот траел 24, а не 48 часа". Според него, за четирите години од мандатот се одржале 136 седници, при што биле донесени 594 закони, додека 47 закони не биле изгласани.

"Ние ги одработивме сите клучни проекти кои беа зацртани. Останаа незавршени 12 седници со 29 точки, меѓу кои нема многу закони, туку повеќе се информации", изјави Јордановски, нагласувајќи дека за овој парламентарен состав најголем неуспех претставувало тоа што не бил донесен нов Деловник за работа.

"На пратениците од идниот парламентарен состав им порачувам да го донесат Деловникот, но и да изгласаат посебен закон за Собранието, со кој ќе се зголеми

# ПЕТТЕ МИНУТИ НА ЈОРДАНОВСКИ ЗАВРШИЈА СО АМБАСАДОРСКА ПЕСНА

гендите на македонската политика, бидејќи е единствениот политичар кој даде каков-таков отчет за "беговата работа" во законодавниот дом. Сепак, тој ќе биде запомнет како наивен и скроман политичар, кој се обиде да ги врати романтиката и другите морални или етички вредности на македонската политичка сцена. Но, тој не беше сфатен, затоа другите го "јадеа" - додека Јордановски ги бркаше пратениците по ходниците и бараше кворум за работа или за гласање за

**Љупчо Јордановски посочи дека можеби бил политички противник со пратениците кои влегле во овој парламентарен состав, но сепак од нив се разделува како пријател или другар.**

**"Јас не ги пишував тезите со набројување на некои факти од типот, колку Америка е голема, колку има жители, или да кажам други познати факти, бидејќи таквиот пристап мене ми е туѓ. Сакам мојата земја да ја претставам преку поимот дипломатија човек на човек. Имено, кога ќе сретнете човек, тогаш вие разговарате за многу работи, за вашите политички и национални интереси, за уметност, култура, спорт или наука, но најважен е вашиот однос во градењето на таквите нешта", вели новопечениот дипломат.**

неговата ефикасност и ќе се утврди посебен собраниски буџет".

Во наследство, Јордановски им остава отворени собраниски денови за контакти со граѓаните, кои би требало да се одржуваат еднаш седмично, потоа годишни извештаи за работата на Собранието, како и реконструкција на зградата, која како проект можеби се наоѓа во мирување, бидејќи во ова здание работат три институции, поради што се намалува комодитетот за работа на пратениците. Јордановски одговори и на прашањето на експертите, кои забележуваат дека со неговото заминување на амбасадорската функција во Вашингтон, ќе се создаде вакуум, ако не се именува нов претседател на Собранието.



■ Пишува:  
Кокан СТОЈЧЕВ

"Собранието ниту еден ден не треба да остане без претседател, но нема опасност од институционален вакуум, бидејќи за итни потреби седница може да свикаат и дваесет пратеници", оцени новиот македонски амбасадор во САД.

## БИЗАРНОСТИ И ФАКТИ

"Значи, во 2002 година во Собранието имавме присутни 7 политички партии, а во 2006 година завршуваме со претставници на 12 политички партии во законодавниот дом. Во контекст на ова, знаете дека пратеничка група се формира со 5 пратеници, но составот е ваков - имаме пет нови пратенички групи: ВМРО-НП, НСДП, ЗНПМ, потоа ДОМ со еден пратеник и претставник на НДС", информира Јордановски.

Според бројот на работни денови, најдолга седница на Собранието на РМ била 50-тата седница, која траела 24 работни дена, или 154 часа и 45 минути.

"Според вкупен број работни часови, најдолга седница на законодавниот дом била 72-тата, за која се потрошени 164 часа, а доколку се земе за параметар најдолга седница во континуитет, тоа е 45-тата која траела 19 часа и 15 минути", нагласи Јордановски, кој укажа и на бизарноста на 100-тата седница, која траела само 5 минути.

Во прилог на ова, пратениците се отепале од работење и кога биле во дилема со Владата, тие упатиле 1.385 пратенички прашања. Од нив им биле одговорени 1.260, додека 9 проценти од прашањата не им биле одговорени.

Проблемот со кворумот за Јордановски бил вештачки создаден, бидејќи ако го имало тогаш не би биле донесени многу значајни закони.

"Околу кворумот се создава погрешна концепција. Ние немавме проблем со кворумот. Ако имавме проблем немаше да донесеме толку многу закони. Деловникот овозможува да се води расправа и со еден присутен пратеник, при што нормално е другите пратеници да бидат околу, додека јас бев должен или бев осуден да

слушам дискусии, кои траеја по два или три часа. Секако пратениците не се должни тоа да го работат, а за гласањето нам ни требаа околу 10-15 минути за да се собереме. Можеби понекогаш користев и некои закани или уцени, но тоа веќе влегува во стил на водење седници", ја коментираше Јордановски својата работа во Собранието.

Според него, пратениците работеле речиси двесте дена и тоа било "фул работа".

До својот наследник Јордановски порача дека ако сака да биде на првата страница, тој треба да направи грешка иста како што тој де-



ЈОРДАНОВСКИ ПРЕФЕРИРА ОТЧЕТ ЗА СВОЈАТА РАБОТА

новиве ненамерно сторил. Но, сепак Јордановски преферира работа и отчет за сработеното.

"Сакам да кажам дека ако сум направил некоја грешка, законска, или ова што го направив не беше намерно, бидејќи не знаев дека 'соруригед' како такво право го бараат наследниците на Моцарт, на Чајковски, на Бетовен итн. Тоа можеби е шега. Но, од друга страна, пак, работата беше во тоа што околу 10 до 15 пратеници ми побараа цедиња со песните кои ги слушам. Меѓутоа, познавајќи ги повеќето колеги, ако направев само 15 цедиња, тогаш и другите 105 ќе побараа. И тоа го направив, чисто онака, што би се рекло сите сме една фамилија. Но, ова излезе сосема друго и затоа ја преземам одговорноста. Сепак, ова ме научи на нешто друго, без разлика што 4 години сум во Собранието, прв пат се јавувам на насловна страница и тоа за

прашање што не е од вашиот домен. Моите родители ме учеа дека јавноста треба да те оценува по она што го работиш, но за да се најдеш на прва страница очигледно не било така. И затоа му препорачувам на следниот претседател да размисли како сака да се најде на насловните страници. Би му препорачал никако да не смее да ја напушти насловната страница, но на крај да покаже 1.230 страници изработена работа и добиено членство за ЕУ", нагласува Јордановски во врска со своето однесување и работење во законодавниот дом.

На прашањето дали Собранието треба да биде оставено без претседател, бидејќи без него не може да се свикава седница, и затоа што во случај на отсуство на шефот на државата тој го заменува, Јордановски истакна:

"Ако работите се случуваат во една секунда - да, но генерално сметам дека некои работи не можат да се случат, иако колегите правници во принцип се во право. Имено, нема уставна блокада, затоа што по Деловникот секогаш 20 пратеници можат да свикаат седница. Тоа значи ако има потреба од претседател, може веднаш да се свика седница - три часа е доволно да се дојде од било кој крај во Македонија и да се заврши таа работа. Значи, Собранието може да функционира и тоа е факт, прашањето повеќе беше околу тоа за ингеренциите на претседателот кои, главно, се во тоа да го заменува претседателот на државата

(уставно) и да закажува седници, бидејќи никој освен него и 20 пратеници не може да свикава седници. Значи, оние кои го правеле Уставот мислеле и на ваква ситуација", одговори Јордановски.

Инаку, Собранието не треба ниту еден ден да биде без претседател, смета спикерот Јордановски, кој заминува за Вашингтон. Тој ја чувствува потребата од продолжување на традицијата на издавање годишни извештаи, а новиот Деловник ќе помогне во работата на Собранието. Сепак, главно прашање е да се донесе закон за Собрание.

"Сметам дека Собранието треба да има малку поголема независност од сите институции - од извршната и од судската власт, бидејќи ако судиите ги направивме да бидат независни, тогаш и највисоката институција во оваа држава треба на таков начин да ја градиме. Не мислам политички, бидејќи овој сегмент преку партиите е присутен, туку во однос на работа и во однос на располагањето со свој собранички буџет", истакна Јордановски, кој посочи дека можеби бил политички противник со пратениците кои влегле во овој парламентарен состав, но сепак од нив се разделува како пријател или другар.

## ТЕЗИТЕ ЗА ПРЕКУ "БАРАТА"

Пред членовите на Комисијата за надворешна политика, експикерот Љупчо Јордановски го полагаше последниот испит за да може да замине преку "барата".

"За моето тригодишно искуство на оваа функција, при што се среќавав со голем број видни државници и политичари од меѓународната заедница, сфатив дека не е доволно само концепциски да ги искажувате стратешките цели на државата која ја претставувате, бидејќи горе-долу тие веќе им се познати. Но, често се среќавате со разни личности, пред кои во еден неврзан разговор треба да го искажете својот став. Тоа никаде не го пишува, тоа произлегува од вашиот однос кон нештата. Ова го нарекувам ваш морално-етич-





**ЕКССПИКЕРОТ ГО ПОЛАГАШЕ СВОЈОТ АМБАСАДОРСКИ ИСПИТ ПРЕД КОМИСИЈАТА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА**

ки и политички хабитус, кој ви помага да ја претставите земјата, но и да градите односи и пријателства. Значи, не ги пишува тезите со набројување на некои факти од типот, колку Америка е голема, колку има жители, или да кажам други познати факти, бидејќи таквиот пристап мене ми е туѓ. Сакам да ја претставам мојата земја преку поимот дипломатија човек на човек. Имено, кога ќе се сретнете со некој човек, тогаш разговарате за многу работи, за вашите политички и национални интереси, за уметност, култура, спорт или наука, но најважен е вашиот однос во градењето на таквите нешта. Затоа, поинаку ја конципирав содржината на мојата дипломатија, која е составена од два дела, а во нив се вклучени односите на САД и меѓународната заедница, САД и ЕУ - РМ. Сметам дека со новата Национална стратегија на САД за 2006 година, администрацијата на Буш повторно воспоставува мост меѓу ЕУ и САД, бидејќи постојат заеднички интереси. Мислам дека трендот кој сега го прифаќа новата Бушова администрација води кон отстранување на унитарната политика или интервенција, при што вредносните принципи - правда, држава, демократија, човекови права; се единствени критериуми за да се развие некое општество и претставуваат оценка за состојбите во некоја држава", вели Јордановски бранејќи ги своите тези за идната македонска дипломатија во Вашингтон.

Во контекст на ова, тој по-

сочува на нашата поранешна надворешна политика, која за време на првиот мандат на Буш била нарекувана како позитивистички дуализам, таа донела позитивни резултати, иако Владата на СДСМ била критикувана.

За сегашните релации на САД и ЕУ, односно кризата во Унијата, Јордановски потсетува на неговите поранешни ставови, кои биле објавени во некои медиуми.

"Моите размислувања се познати и во една прилика напишав дека Европа нема иднина ако не направи нешто слично што на ова поле прави РМ. Значи, градење мултикултуризам и мултиетничност, односно почитување на културните разлики, кои нас треба да нè приближуваат. Практично тоа за мене значи дека ЕУ треба да се организира по региони, кои би дале поголема пропустливост и ефикасност во т.н. вертикала (бирократија). Во такви региони ќе може да се создаде нова Европа и нормално по вертикала би биле респектирани колективните и етничките права", оценува Јордановски.

Во однос на улогата на НАТО тој смета дека без разлика која власт ќе дојде и каква влада ќе се формира по изборите, нема сомневање дека и натаму ќе треба да работиме во градењето на стратешкото партнерство со Алијансата.

"Она што за нас е добро е тоа што ние сами мораме да правиме реформи, бидејќи и НАТО станува политичка организација. Таа бара човекови права, пазарно стопанство,

демократија итн. Мое лично мислење е дека тоа го бара од две причини, едното затоа што полесно е да се контролира или да се брани некоја територија ако таа земја е демократска. Второ, мое мислење е дека големите организации, кои постојат во



рамките на светската политичка сцена, како ООН и ОБСЕ, кои со своите активности придонесуваат за правеење на овие демократски принципи, имаат проблем поради нивната организираност. Во ова време, кога навистина имаме проблем со разни терористички групи, НАТО не само што е трансатлантска организација, туку полека ќе биде компатибилна со другите меѓународни организации", вели Јордановски.

Негова прва активност на амбасадорската функција е да воспостави потесна врска со Конгресот и со Сенатот на САД, но и со конгресите на сојузните држави. При тоа, тој истакна дека ќе се залага за нова политика на партнерство со дијаспората, бидејќи во контактите со нашите исељеници почувствувал потреба од поактивна соработка и организираност за нивно влегување во претставничкиот дом на САД (Конгресот).

## Поевтени повици од Германија кон Македонија!



Останете во контакт со Вашето семејство, пријателите и деловните партнери. Телефонската линија 01066 Ви овозможува поевтини телефонски повици од Германија кон Македонија.

-  > пред разговорот го внесувате бројот 01066
- +00389** > повикувачкиот број на земјата
-  > бројот на лицето кое го повикувате

www.01066.net

Најмалата цена важи за повици од фиксната мрежа на Deutsche Telekom кон фиксната мрежа во Македонија (не се вклучуваат специјалните повикувачки броеви, како на пр. 0800, 0900...)  
За податоци не се користат дополнителни трошоци.

**10,9 центи/мин**



**Се слушаме!**